



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 13 јули 1973
Скопје

Број 27

Год. XXIX

Преплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини 2 дин. Жиро сметка 40100-601-128

268

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО

Се прогласува Законот за вино, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 2 јули 1973 година.

Број 03-1812
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ВИНО

И. — ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Унапредувањето на винарството, заштитата на производителите и потрошувачите, производството и прометот на вино и на другите преработки и споредните производи од грозје и вино, како и употребата на енолошките средства се врши според одредбите на овој закон.

Член 2

Вино, во смисла на овој закон, е земјоделски производ, добиен со потполно или делумно алкохолно вриење на шира или клук од свежо грозје од благородната винова лоза (*Vitis vinifera*) со алкохолметриска содржина од најмалку 8°.

Во смисла на овој закон под свежо грозје, клук и шира се подразбира:

— свежо грозје е зрел плод на благородната винова лоза, презреано и лесно просушено грозје, како и грозје нападнато од благородната сива музла, под услов од него да може со преработка на вообичаен начин да се добие клук или шира, способни спонтано и нормално да ферментираат,

— клук е гмечено свежо грозје со одвоена или неодвоена гроздинка, чија шира има вкупна алкохолметриска содржина најмалку 8°,

— шира е течен производ добиен со гмечење, процедување или со пресување на свежо грозје од благородната винова лоза, чија вкупна природна алкохолметриска содржина изнесува најмалку 8°.

Член 3

По квалитетот вината се. трпезни вина, квалитетни вина со географско потекло и врвни вина со географско потекло.

По боја виното може да биде бело, црвено (ружица) и црно.

Според содржината на шеќер виното може да биде суво, полусуво, полуслатко и слатко.

Вината произведени под посебни услови се специјални и пенливи вина.

Член 4

Се забранува производството на грозје, вино и сите производи од грозје и вино од директно родни хибриди, како и ставање во промет на овие производи.

ИИ. — ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО

Член 5

Под производство на вино, во смисла на овој закон, се подразбира берба на грозје од благородната винова лоза, преработка на грозје во вино, доработка и нега на вино, како и други дејствија и постапки заради ставање на виното во промет (полнење во шишиња, буриња, бочви, етикетање и др.).

Член 6

Бербата на грозје за производство на квалитетни и врвни вина со географско потекло, може да се врши само во време што ќе го утврди општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството.

Во исклучително лоши години, органот од претходниот став ќе го утврди времето на бербата и на грозјето за производство на други вина.

Член 7

Вино за промет можат да произведуваат организации на здружен труд, граѓанско-правни лица и граѓани што ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на уредите и стручната подготовка на лицата што раководат со производството на вино и што се запишани во регистарот на производителите на вино за промет (во натамошниот текст: регистарот).

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за уредите и стручната подготовка од претходниот став.

Граѓанско-правните лица и граѓаните можат да произведуваат вино за промет само од грозје од сопствени лозја.

Член 8

Организациите на здружен труд, граѓанско-правните лица и граѓаните кои ги исполнуваат условите за производство на вино, се должни да поднесат пријава за упис во регистарот до општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството.

Со пријавата задолжително се прилагаат докази за пополнување на пропишаните услови.

Општествениот орган на управата надлежен за работите на земјоделството утврдува дали подносителот на пријавата од став 1 на овој член ги исполнува пропишаните услови и донесува решение за запишување во регистарот.

Органот од став 1 на овој член води регистар на производителите на вино за промет, како и евиденција за површините под лозја на производителите на вино запишани во регистарот.

Член 9

Забрането е засладување на клукот или ширата со додавање на концентрирана шира, шеќер и други слатки материи.

По исклучок од претходниот став, во години со особено лоши климатски услови или со појава на болести на виновата лоза, поради што содржината на шеќерот во клукот или во ширата за одредена сорта на виновата лоза е пониска од нормалната содржина на шеќер во одредено подрачје, може на клукот или ширата да се додаде она количество концентрирана шира или шеќер (сахароза), што е потребно за да се постигне нормална содржина на шеќер за одредено подрачје и за одредена сорта грозје, а најмногу до четири килограми шеќер на сто килограми клук односно сто литри шира.

Засладувањето на клукот или ширата со додавање на концентрирана шира односно шеќер, во смисла на став 2 од овој член се врши по одобрение што го дава Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, врз основа на мислење на организација овластена за анализа и испитување на вино или научна установа од областа на лозарството и винарството (во натамошниот текст: овластената организација) под услов производителите на грозје да се придржуваат за роковите на бербата од член 6 на овој закон.

Засладувањето на клукот или ширата од став 2 на овој член може да се врши најдоцна до 30 ноември во односната година.

На засладениот клук или шира, како и од нив произведеното вино е забрането додавање на винска или лимонска киселина.

Член 10

Забрането е фалсификување на вино со употреба на: алкохол, вода, шеќер, киселина, комина, концентрирана шира, суво грозје, жестоки пијалоци, специјално вино, болно вино или гино со мана, производи од директно родни хибриди, бојадисувачки, екстрактивни и мирисни средства и материи.

Член 11

Производителот на вино не смее во деловните простории во кои произведува вино да држи средства и материи чија употреба не е дозволена при производството на вино.

Член 12

При преработката на грозје, производството, негата, доработката и преработката на вино и други преработки од грозје и вино, можат да се употребат само оние средства, кои се определени со пропис на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Средствата од став 1 не смеат да бидат штетни за човечкото здравје и можат да се стават во промет само ако се енолошки чисти и ако нивното ставање во промет е одобрено со решение на републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Решението од претходниот став се издава врз основа на анализа и мислење на овластената организација според одредбите на овој закон и овластената организација на здружен труд за анализа на хранителни продукти.

Член 13

За бистрење на вино и шира допуштена е употреба на калиумфероцијанид само врз основа на упатство од овластената организација, кое се дава по извршеното испитување на односното вино или шира.

По исклучок од претходниот став, организација на здружен труд која располага со соодветен стручен кадар и лабораториска опрема, може и сама да врши бистрење на вино или шира со калиумфероцијанид, под услов за тоа да има одобрение од Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Виното или ширата, бистрени со калиумфероцијанид, не смеат да се стават во промет пред да се изврши контрола на резултатите од бистрењето.

Контролата од претходниот став може да ја изврши само овластена организација.

Ако при контролата на бистреното вино или шира се утврди присуство на цијанови соединенија, општинскиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделската инспекција, донесува решение со кое го забранува нивното ставање во промет.

Доколку се утврди дека виното или ширата ставени во промет содржат цијанови соединенија, тие мора да се уништат

Член 14

Во преработката на грозје, доработката, негата и преработката на вино, можат да се вршат само оние постапки и дејствија со кои не се внесува никаква туѓа материја и со кои не се менува составот на виното.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на средствата определени со членовите 12 и 13 на овој закон.

III. — СПЕЦИЈАЛНИ И ПЕНЛИВИ ВИНА

Член 15

Специјално вино е производ од свежо грозје, шира или вино од благородната виновна лоза, добиено со примена на специјални постапки без додавање или со додавање на вински алкохол, вински дестилат, шеќер, концентрирана шира, миризливи и други материи кои не се штетни за човечкото здравје

Специјалните вина можат да бидат: десертни, ликерски, ароматизирани и мистели.

Член 16

Пенливи вина се вина произведени според одредбите на овој закон, кои содржат и одредени количества на јаглендиоксид, поради кои при отворањето на шишето се развива обилна пена.

Пенливите вина можат да бидат: пенливи, газирани пенливи, бисер-вина и газирани бисер-вина.

Член 17

Специјалните и пенливите вина можат да ги произведуваат само организации на здружен труд кои исполнуваат определени услови во поглед на објектот и просториите, уредите и стручните лица кои раководат со производството што се уредува со решение на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Производството на специјално и пенливо вино може да се врши во простории, кои претставуваат посебна градежна целина, потполно издвоени од просториите во кои се одвива производството на природните вина.

IV. — СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВИНО И ПЕРАБОТКИ ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО

Член 18

Во промет можат да се стават само вина и преработки од грозје и вино што се произведени во согласност со одредбите на овој закон и со прописите донесени врз основа на него

Виното, ширата и нивните преработки што ќе се стават во промет мораат да ги содржат пропишаните количества на одредени состојки

Член 19

Организациите на здружен труд можат да купуваат вино, шира и нивни преработки, како и други производи од грозје за ставање во промет само од производители на вина запишани во реги-

Член 20

Со прмет на вино, шира и нивни преработки, како и други преработки на грозје можат да се занимаваат само производители на вино запишани во регистарот и тоа само во оригинално пакување

По исклучок, производителите од претходниот став можат да стават во промет вино, шира и нивни преработки како и други преработки од грозје и во цистерни, вагони и слично.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на стоки и угостителските објекти можат да држат и стават во промет вино, шира и нивни преработки само во оригинално пакување на производителот на вино запишан во регистарот.

Член 21

Забрането е ставање во промет за човечка потрошувачка на болно вино или вино со мана, како и нивни мешавини со здраво вино.

Производителите на вино, запишани во регистарот на производители на вино, се должни посебно да ги означат садовите во кои се наоѓа болно вино и вино со мана и да ги пријават овие количества на вино на општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската инспекција.

Член 22

Како болно вино или вино со мана се смета вино чии испарливи киселини, изразени како одстојна киселина, ја надминуваат, по одбивањето на сулфурестата киселина, количества определена со пропис на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Болно вино или вино со мана е и вино, кој кое е утврдена таква промена на хемискиот состав и органолептичките особини (миризбата, вкусот, бојата и бистрината), поради која тоа не се смета погодно за пиење.

Член 23

Забрането е производство и ставање во промет на коминџак.

Член 24

Виното што се става во промет мора да има на амбалажата ознака на квалитетот, бојата, сортата на виновата лоза, јачината, како и општа ознака за името на производителот односно полнотелот, годината на производството и датумот на полнењето, на еден од јазиците на народите на Југославија.

Во промет може да се стави и вино произведено од повеќе сорти винова лоза како и мешавина на вина, под услов покрај ознаките на амбалажата од претходниот став, да биде означено за каква мешавина станува збор и кои сорти се наоѓаат во таа мешавина.

Ширата што се става во промет мора, покрај општата ознака, да носи и ознака на сортата на виновата лоза.

Во промет може да се стави и мешана шира, која покрај општата ознака на амбалажата, мора да има и ознака дека станува збор за мешавина, како и ознака на називот на сортите што се наоѓаат во таа мешавина.

На амбалажата на мешаните вина или шира може да се стави и ознака на виното или сортата што е застапена во мешавината со над две третини, под услов мешавината да ги има карактеристичните особини на тоа вино односно сорта.

Член 25

Означувањето на виното, ширата како и нивните мешавини го врши организацијата на здружен труд што го произвела виното или ширата и тоа во местото на производството односно на полнењето.

Податоците во ознаките мораат да одговараат на стварната состојба.

За податоците во ознаката одговорна е организацијата на здружениот труд што го произвела виното или ширата или што извршила полнење.

Член 26

Вино, шира и нивни преработки како и преработки од грозје можат да се извезуваат ако ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на него во однос на ставањето во внатрешен промет, или ако ги исполнуваат пропишаните услови на земјата-увозничка

Квалитетот на производите од претходниот став се докажува со сертификат издаден од овластената организација.

Член 27

За производство, преработка, нега и доработка на вино и преработки од грозје и вино, што се наменети за извоз во одредена земја, се допуштени, покрај постапките и средствата пропишани со овој закон, и оние постапки и средства што се дозволени со прописите на земјата-увозничка.

Доколку виното и преработките од грозје и вино од претходниот став не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на него, не смеат да се стават во внатрешен промет.

Член 28

Увезеното вино и преработките од грозје и вино, мораат да бидат снабдени со сертификат од овластена установа на земјата-извозничка и да одговара на прописите за ставање во внатрешен промет предвидени со овој закон, што се утврдува со уверение од овластената организација.

Увезеното вино не смее да се меша со вино од домашно производство, ниту смее како такво да се означи и стави во промет.

Одредбите од став 1 и 2 на овој член се однесуваат и на увозното вино заради реекспорт.

Член 29

Увезените количества вино и преработки од грозје и вино увозникот мора да ги пријави на општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската инспекција пред нивното преместување во соодветни простории. Земјоделскиот инспектор е должен да земе пропишан број на моистри и да ги испрати на анализа на овластената организација.

V. — ЗАШТИТА НА ПОТЕКЛОТО НА ВИНОТО И ШИРАТА

Член 30

Заради заштита на географското потекло на виното, лозарските подрачја се делат на реони, подреони, локалитети и положби (месности), се одредуваат нивните географски граници и се утврдува сортиментот на благородната винова лоза.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да ги определи лозарските подрачја на реони и подреони, нивните географски граници и сортиментот на благородната винова лоза (катастар на лозарските подрачја).

Врз основа на утврдените лозарски подрачја од претходниот став се врши подробна реонизација и инвентаризација во поглед на почвените и климатските услови и сортиментскиот состав на лозарските реони, подреони, месности и локалитети. Подробната реонизација и инвентаризација на лозарските подрачја со регистрација на површините погодни за производство на грозје за трпезни и квалитетни вина врши соодветна научна или стручна организација, а ја одобрува Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Општината со одлука ги утврдува сортите на благородната винова лоза што можат да се користат за подигање на нови насади на винова лоза на нејзиното подрачје.

Член 31

Вино и преработки од грозје и вино како и специјалните и пенливите вина, што се ставаат во промет можат да имаат заштитено име и заштитен знак.

Заштитата на името или знакот на виното се врши со посебен пропис.

Член 32

Виното со ознака — квалитетно вино со географско потекло и врвното вино со географско потекло ги утврдува со решение републичкиот секретар за земјоделство и шумарство по предлог од одредена стручна комисија.

Покрај ознаката — квалитетно вино со географско потекло и врвното вино со географско потекло, на неа се внесуваат и податоците од член 24, став 1 на овој закон.

Член 33

Вино за кое не е утврдено дека е квалитетно со географско потекло или врвното вино со географско потекло, а одговара на условите за ставање во промет, се означува како трпезно вино.

Член 34

Квалитетот и количествата на квалитетните и врвните вина со ознака на географското потекло, секоја година ги проверува комисија што ја формира републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Ако стручната комисија утврди дека виното во една година не одговара на условите пропишани за квалитетните и врвните вина со географско потекло, републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство може, во зависност од степенот на отстапувањето на квалитетот, да донесе решение со кое се забранува ставањето во промет на тоа вино со ознака на врвното односно квалитетно вино со географско потекло.

Член 35

Квалитетното и врвното вино што одговара на одредбите на овој закон, како и на прописите за спроведување на овој закон не смее да се става во промет без ознака — квалитетно или врвното вино со географско потекло.

VI. — ПРОИЗВОДСТВО И СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ДРУГИ ПРЕРАБОТКИ И СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО

Член 36

Како други производи од грозје и вина од благородната винова лоза се: сок од грозје, концентрирана шира, концентриран сок од грозје, слатко вино (рампац), вински алкохол, вински дестилат, вињак, комовица, лозовача, дрожденка, вино за преработка и доработка (вино за купажирање, алкохолизирано вино, вино за дестилација, бренвајн и вино за производство на вермут и други пијалаци врз база на вино — грундвајн) и вински оцет.

Производите од претходниот став мора да ги содржат пропишаните состојки и други особини

Член 37

Како споредни производи на преработката на грозје и вина се: комиња, вински камен (отреш), вински талог, гроздови семенки и друго.

Член 38

Граѓанско-правните лица и граѓаните не можат да произведуваат за ставање во промет и да продаваат комињак, шира, концентрирана шира, вински алкохол, вински дестилат, вињак, дрожденка, вино за преработка и доработка

Член 39

Во промет може да се става само сок од грозје кој е произведен без употреба на хемиски средства за конзервирање.

Сок од грозје може да се произведува и од концентрирана шира со додавање на вода, но количеството на шеќер во произведениот сок не смее да биде пониско од пропишаното количество на шеќер по литар.

Член 40

Одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него ќе се применуваат и на специјалните и пенливите вина, како и на другите и споредните производи од грозје и вино

VII — НАДЗОР

Член 41

Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на него, како и контрола на квалитетот на вината по однос на производството, квалитетот и преработките од грозје и вино врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската инспекција

Член 42

Земјоделскиот инспектор, покрај овластувањата што ги има според општите прописи, овластен е и за следното

1. да врши преглед на објектите и деловните прстории во кои се произведува, доработува, преработува, негува и сместува вино и други производи од грозје и вино,

2. да врши преглед на деловните книги и документите кај организациите на здружениот труд, граѓанско-правните лица и граѓаните што се занимаваат со производство, преработка, доработка, нега и промет на вино и други преработки од грозје и вино,

3. да нареди отстранување на недостатоците во однос на квалитетот и другите услови што мора да ги исполнува виното и другите преработки од грозје и вино, ако е тоа можно,

4. да забрани производство на вино и преработки од грозје и вино, ако производителот не ги исполнува пропишаните услови,

5. да ја забрани привремено употребата на просториите, садовите, справите и другите технички уреди до отстранувањето на утврдените недостатоци,

6. да зема мостри на вино, шира и други преработки од грозје и вино и да ги испраќа на анализа на овластената организација

7. да забрани ставање во промет на вино, шира и други преработки од грозје и вино, како и енолошки средства ако со анализа се утврди дека не ги исполнуваат пропишаните услови.

8. да собира податоци од одговорните лица во организациите на здружениот труд, граѓанско-правните лица и граѓаните, како и да ги користи услугите на стручните служби кога е тоа потребно,

9. привремено да одзема предмети до окончањето на постапката од надлежните органи, ако смета оти постои услов дека во прекршочната постапка, односно во постапката по стопанскиот престап ќе биде изречена заштитната мерка одземање на предметот

10. да презема други мерки и дејствија за кои е овластен

Организациите на здружен труд, граѓанско-правните лица и граѓаните се должни на земјоделскиот инспектор да му овозможат вршење надзор и да му ги даваат сите потребни податоци и известувања

Член 43

Републичкиот орган на земјоделската инспекција врши контрола и надзор над

1. работата на овластените организации на здружениот труд за вршење анализа и испитување на вино и преработки од грозје и вино

2. производството на специјално и пенливо вино,

3. увозот и извозот на вино

Член 44

Организација на здружен труд, граѓанско-правно лице или граѓанин може да побара од земјоделскиот инспектор да зема мостри од вино и од преработки на грозје и вино и да ги достави на утврдената организација за анализа.

Член 45

Кога земјоделскиот инспектор при вршењето на надзор ќе утврди дека прописот или мерката не се применети или неправилно се применети, ќе нареди со решение утврдената неправилност да се отстрани во определен рок ако е тоа можно, односно ќе изрече управна мерка ако за тоа е овластен.

Жалбата против решението од претходниот став не го одлага извршувањето на решението, ако со тоа одлагање не се предизвика штета која тешко може да се надомести.

Член 46

Кога земјоделскиот инспектор ќе се посомнева дека прегледаниот производ и средства не одговараат на одредбите на овој закон и поблиските прописи, ќе земе потребен број на мостри и ќе ги достави на овластената организација.

Сопственикот на производот од кој се зема мостра, е должен да даде амбалажа и да ги поднесе трошоците на пакувањето и превозот на мострата, како и трошоците на испитувањето, ако се утврди дека производот од кој е земена мострата не одговара на пропишаните услови.

Член 47

Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, врз основа на исполнетите услови, со решение утврдува која организација може да врши анализа на мостри вино и преработка од грозје и вино земено од земјоделскиот инспектор и списокот на тие организации го објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Организацијата од претходниот став не може да врши анализа на сопствено произведено вино и преработка од грозје и вино.

Член 48

Анализа, супер анализа, испитување и оценување на вино и преработки од грозје и вино се врши по единствена метода што ја пропишува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 49

Ако организацијата на здружен труд, граѓанско-правно лице или граѓанин не е задоволна од резултатот на анализата, може во рок од 15 дена од денот на соопштувањето на резултатот на анализата, да бара од органот надлежен за работите на инспекцијата што ја зел мострата за анализа, дупликатот од мострата земен во исто време и на ист начин да го упати на супер анализа на организацијата на здружен труд што ќе ја утврди републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Супер анализа на мострата може да бара и инспекторот кој ја зел мострата.

Ако резултатот од супер анализата не се сложува со резултатот од анализата, меродавен е резултатот од супер анализата.

Овластената организација што вршела анализа не може да врши супер анализа.

Член 50

Трошоците на организацијата на здружен труд за извршената анализа по барање од земјоделскиот инспектор, паѓаат на товар на организацијата на здружен труд, граѓанско-правното лице или граѓанинот кои виното или преработките од грозје и вино ги ставиле во промет, доколку со анализата се утврди дека не одговара на означениот квалитет или дека не ги исполнува другите пропишани услови.

Резултатот од супер анализата е меродавен и за поднесувањето на трошоците од анализата.

Ако надлежниот орган на инспекцијата достави мостри вино или преработки од грозје и вино на анализа по барање од организација на здружен труд, граѓанско-правно лице или граѓанин,

трошоците за таа анализа паѓаат на товар на оној што го поднел барањето.

Член 51

Доколку општинскиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделската инспекција, не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа ќе ја изврши републичкиот орган на управата, надлежен за работите на земјоделската инспекција, за сметка на општинскиот орган што бил должен да ја изврши таа работа.

VIII. — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 52

Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд, ако:

1. произведува грозје и вино и производи од грозје и вино од директно родните хибриди и ако ги стави во промет (член 4),

2. произведува вино заради ставање во промет, а не е запишан во регистарот (член 7, став 2),

3. изврши некое од дејствијата од член 9 на овој закон.

4. фалсификува вино со кое и да било од наведените средства и материји од член 10 на овој закон,

5. при преработката на грозје и производство, негата, доработката, преработката на вино и други преработки од грозје и вино употреби средства кои не се определени и одобрени (член 12 став 1 и 2),

6. стави во промет вино или шира бистрени со калиумфероцијанид пред да се изврши контрола од овластената организација, врши контрола а не е овластена, не постапи по решението на инспекторот и стави во промет вино со цијанови соединенија и ако не го уништи виното или ширата во прометот со цијанови соединенија (член 13),

7. произведува специјални вина, а за тоа нема посебно одобрение на надлежниот орган (член 17 став 1),

8. врш купување на вино, клук, шира и други преработки од грозје и вино заради ставање во промет од производителите на вино кои не се запишани во регистарот (член 19),

9. се занимава со промет на вино, шира и други производи од грозје и вино спротивно на одредбите од член 20 на овој закон,

10. стави во промет за човечка потрошувачка болно вино или вино со мана како и нивните мешавини со здраво вино (член 21 став 1),

11. стави во промет коминџак (член 23),

12. стави во промет вино, шира и нивни мешавини без општа ознака или ознака на квалитетот на еден од јазиците на народите на Југославија (член 24),

13. стави во внатрешен промет вино наменето за извоз кое не ги исполнува условите пропишани со овој закон (член 27),

14. увезе вино и преработка од грозје и вино без сертификат од земјата извозничка, или увезеното вино го меша со домашно вино, го означи како такво и стави во промет (член 28),

15. за подигање на нови насади на винова лоза на подрачјето на општината користи сорти на винова лоза кои не се утврдени со одлука на општината (член 30 став 4),

16. означи и стави во промет како квалитетно и врвно вино со географско потекло, а тоа не е утврдено како такво (член 32 став 1),

17. виното за кое не е утврдено дека е квалитетно со географско потекло или врвно вино со географско потекло, а одговара на условите за ставање во промет не го означи како трпезно вино (член 33),

18. спротивно на забраната на надлежниот орган стави во промет вино под ознаката квалитетно или врвно вино со географско потекло (член 34 став 2),

19. стави во промет квалитетно или врвно вино со географско потекло под ознака трпезно вино, спротивно на одредбата од член 35 на овој закон,

20. стави во промет други преработки на грозје и вина кои не ги содржат пропишаните состојки и други особини (член 36 став 2),

21. стави во промет гроздов сок кој е произведен со употреба на хемиски средства (член 39),

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд.

Член 53

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или граѓанско-правното лице, ако:

1. врши берба на грозје пред определениот рок за квалитетни и врвни вина со географско потекло, како и берба на грозје за производство на други вина (член 6),

2. во деловните простории во кои се врши производство на вино, држи средства чија употреба не е дозволена (член 11),

3. преработката на грозје, доработката, негата и преработката на вина ја врши со постапка и дејствија кои се спротивни на одредбите на член 14 од овој закон,

4. произведува специјални вина во деловна просторија, која не претставува посебна градежна целина и не е одвоена од просториите во кои се врши производство на природни вина (член 17 став 2),

5. стави во промет вино, шира и нивни преработки кои не одговараат на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него, и не содржи пропишано количество на одредени состојки (член 18),

6. држи и става во промет вино во шишиња кои не се оригинално пакувани од производителот на вино запишан во регистарот (член 20 став 3),

7. во деловните простории држи болно или вино со мана, а не е како такво означено, или ако таквите вина не ги пријави на надлежната инспекција (член 21 став 2),

8. увезените количества на вино и преработка од грозје и вино не ги пријави на општинската земјоделска инспекција пред нивното сместување во соодветни простории (член 29),

9. става во промет производи од член 38,

10. го пречи или оневозможува вршењето на надзор од страна на надлежниот орган (член 42), и

11. не врши анализи, супер анализи, испитувања и оценувања на вина и други преработки од грозје и вино по единствената метода (член 48)

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 4.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или граѓанско-правното лице.

Член 54

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин ако изврши некое од дејствијата назначени во член 52 и 53 на овој закон.

Член 55

Покрај казната за стопански престап од член 52 како и за прекршок од член 53 на овој закон, може да се изрече заштитна мерка одземање на производот и предметот со кои е извршен стопанскиот престап односно прекршок

Член 56

Покрај казната за стопански престап од член 52 и за прекршок од член 53 и 54 на овој закон, ќе се одземе и имотната корист остварена со извршувањето на стопанскиот престап односно прекршок.

IX. — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 57

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе прописи за следното:

1. кои вина се сметаат за трпезни, квалитетни со географско потекло, врвно со географско потекло, бели, црвени, црни суви, полусуви, полуслатки и слатки (член 3),

2. да пропише образец за регистарот на производители на вина (член 7 став 1),

3. за одредување на овластените организации на здружениот труд кои даваат мислење за давање на одобрение за додавање на шеќер или концентрирана шира (член 9 став 3), ќе издаваат упатства за употреба на калиумфероцијанид и што ќе вршат контрола за содржината на цијановите соединенија (член 13), кои се овластени да издаваат сертификат за увоз на вино, шира и нивните производи (член 26), да издаваат уверенија за вистинитоста што се увезува и дека ги исполнува условите за ставање во внатрешен промет (член 28 став 1),

4. за содржината и условите што мораат да ги исполнуваат специјалните и пенливите вина (член 15 и 16),

5. за условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на специјални и пенливи вина (член 17),

6. за содржината и условите што мораат да ги исполнуваат виното, ширата и нивните преработки што се ставаат во промет (член 19 став 2),

7. за количествата на испарливите киселини што виното го прават болно или со мана (член 22 став 1),

8. за општата ознака и ознаката на квалитетот на виното (член 24 став 1),

9. за оценување на квалитетот и количествата за квалитетните и врвните вина со географско потекло и за производство на тие вина (член 34),

10. за начинот на водење на катастарот и евиденцијата на производството на квалитетно вино (член 30),

11. за условите што мораат да ги исполнуваат другите преработки и другите производи од грозје и вино (член 36 став 2).

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија, да донесе поблиски прописи за условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд, граѓанско-правните лица и граѓаните кои можат да се занимаваат со промет на вино и други преработки од грозје и вино.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со републичкиот секретар за внатрешни работи, да донесе поблиски прописи за постапката со предметите и производи што се одземени според одредбите на член 55 од овој закон.

Член 58

Организациите на здружениот труд и граѓаните кои до влегувањето во сила на овој закон вршеле производство, преработка, доработка, нека како и промет на вина и други производи од грозје и вино, должни се во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон, а со одредбите на член 20 од овој закон најдоцна до 31. XII. 1975 година.

Член 59

Виното и другите производи од грозје и вино произведени до влегувањето во сила на овој закон можат да бидат во промет според постојни прописи најдолго една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, доколку не ги исполнуваат условите утврдени со овој закон и со прописите донесени врз основа на него.

Член 60

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

269

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност за 1973 година, што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 25 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1826
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

270

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност за 1973 година, што го донесе Управниот одбор на фондот, на седницата одржана на 25 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1825
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

271

Врз основа на член 106 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1972 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 16 март 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1827
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

272

Врз основа на член 10 од Законот за стимулирање талентираноста и успехот на младите („Службен весник на СРМ“ број 32/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 31 мај и 1 јуни 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА НА МЛАДИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите на седницата одржана на 25 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1810
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

273.

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМАГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации за 1973 година што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 14 март 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1816
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

274.

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМАГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации за 1973 година, што го донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 14 март 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1817
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

275.

Врз основа на член 106 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 1972 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 25 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1824
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

276.

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности за 1973 година, што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 16 март 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1830
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

277.

Врз основа на член 90 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за патишта за 1973 година, што го донесе Управниот одбор на фондот, на седницата одржана на 1 март 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1813
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

278.

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата за 1973 година што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 16 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1818
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

279.

Врз основ н. чле 9, ст в 2 д 3 конот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“ бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА 1972 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за води за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 28 март 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1829
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

280.

Врз основа на член 9 од Законот за стимулирање талентираноста и успехот на младите („Службен весник на СРМ“ бр. 32/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 31 мај и 1 јуни 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА НА МЛАДИТЕ ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите на седницата одржана на 25 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1811
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

281.

Врз основа на член 106 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА ЗА 1972 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за патишта за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 1 март 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1814
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р

283.

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата за 1973 година, што го донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 16 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1819
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

282.

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности за 1973 година, што го донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 16 март 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1828
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

284.

Врз основа на член 106 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА ЗА 1972 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 16 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1820
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

285.

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 1973 ГОДИНА****I**

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа за 1973 година, што го донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 3 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1822
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

286.

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 1973 ГОДИНА****I**

Се дава одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа за 1973 година, што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 3 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1823
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

287.

Врз основа на член 106 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 1972 ГОДИНА****I**

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 3 април 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1821
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

288.

Врз основа на член 106 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМАГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1972 ГОДИНА****I**

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на фондот, на седницата одржана на 14 март 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1815
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

289.

Врз основа на Амандманот XXXIII, точка 1 став 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 јули 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ НА ПРОШИРЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД 1973 ГОДИНА ДО КРАЈОТ НА 1975 ГОДИНА И ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

I

Се усвојува Договорот за заеднички основи на проширената репродукција во земјоделството од 1973 година до крајот на 1975 година и за политиката за поттикнување на производството на индивидуалните земјоделски стопанства.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1902
3 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

290.

Врз основа на член 102 став 2 од Законот за високото школоство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 15/65), 29/65 и 9/69), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. На Медицинскиот факултет во Скопје запишувањето на прва година во учебната 1973/1974 година се ограничува на следниот број студенти:

- а) на Медицинскиот отсек — 250 редовни студенти;
- б) на Стоматолошкиот отсек — 100 редовни студенти.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1332/1
22 јуни 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев, с. р.**

291.

Врз основа на член 366 од Законот за организација на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“ бр. 35/65, 50/68, 51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА

1. Во Одлуката за давање кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница („Службен весник на СРМ“ број 24/72), во точката 6. став 1, алинеја 1, наместо зборовите: „за купување на вагони“ се ставаат зборовите: „за ремонт и реконструкција на железничката линија“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-1718/2
22 јуни 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев, с. р.**

292.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за републичкиот буџет за 1973 година („Службен весник на СРМ“ број 13/73), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО

1. Премијата за кравјо и овчо млеко до 31 декември 1973 година ќе се определува според Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во 1972 година („Службен весник на СРМ“ број 14/72, 20/72, 32/72, 4/73 и 17/73 година).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1973 година.

Број 12-1754/1
22 јуни 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев, с. р.**

293.

Врз основа на член 31 од Законот за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НАПЛАТЕНИ ОД ПАРИЧНИТЕ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ

I

Приходите од наплатените парични казни изречени од судовите од општа надлежност ќе се користат како дополнителни средства за довршување на судските згради во изградба во местата:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Струга, во износ од | 150.000 динари; |
| 2. Кратово, во износ од | 100.000 динари. |

II

Средствата од точка I ќе ги користат општините на чие подрачје се гради судската зграда.

За користење на средствата републичкиот секретар за правосудство склучува договор со општината.

Со договорот се определува начинот на користењето на средствата определени со оваа одлука.

III

Средствата распределени со оваа одлука ќе се пренесат на користење веднаш по склучувањето на договорот.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1423/1
12 јуни 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

294.

Врз основа на член 71 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на седницата одржана на 12 јуни 1973 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ, ВО ИМЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДА СКЛУЧИ ДОГОВОР СО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ОДДЕЛОТ 3.02 ОД СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА БР. 894 ЈУ

I. Се овластува републичкиот секретар за финансии во името на Социјалистичка Република Македонија, да го потпише договорот со Социјалистичка Федеративна Република Југославија за исполнување на обврските од одделот 3.02 под а) и б) од Спогодбата за гаранција број 894 ЈУ што ги презела Федерацијата спрема Стопанската банка — Скопје односно спрема Социјалистичка Република Македонија за финансирање на инвестициите во првата фаза на Агроиндустрискиот проект во Македонија.

II Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1576/1
12 јуни 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

97.

Врз основа на член 12 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а согласно со Резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија во 1973 година и Договорот за спроведување на политиката на цените во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и собранијата на општините, за спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1973 година утврдија

ДОГОВОР

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1973 ГОДИНА

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините, во извршувањето на своите права и обврски во согласност со Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72) и со другите прописи за цените, а заради спроведување на утврдената политика на цените во 1973 година ќе го одржуваат рамковното и општото ниво на зголемувањето на цените, што се предвидени со Договорот за спроведување на политиката на цените во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/73) и со овој договор.

2. Заради остварувањето на овој договор, Извршниот совет и собранијата на општините, во рамките на својата надлежност, ќе водат деловна и меѓусебно усогласена политика за создавање постабилни односи на пазарот и навремено ќе преземаат неопходни економски и други мерки што влијаат врз нивото и односите на цените, посебно врз цените на оние производи и услуги што влијаат врз животните трошоци.

3. Собранијата на општините ќе обезбедат поместувањето на цените на производите и услугите од нивната надлежност да се движи до следново рамковно ниво:

— производите од градежен материјал (песок, чакал и градежен камен)	12,0 ^{0/0}
— производите на графичката индустрија:	
— локални весници и други локални публикации од видот на весниците	20,0 ^{0/0}
— останато	10 0 ^{0/0}
— маржите во трговијата на мало во просек	3,1 ^{0/0}
— угостителските услуги во просек	7,9 ^{0/0}
— станбено-комуналните услуги во просек	12,3 ^{0/0}
— запаметските услуги	8,7 ^{0/0}
— градскиот сообраќај во просек	13,2 ^{0/0}
— езерски сообраќај во просек	15,9 ^{0/0}
— аптекарските услуги.	
— за промет	3,1 ^{0/0}
— за услуги	8,0 ^{0/0}
— ветеринарните услуги	8,6 ^{0/0}
— водниот надоместок во просек	12,3 ^{0/0}
— надоместок за приклучоци	12,0 ^{0/0}

Поместувањето на цените извршено во текот на 1973 година ќе се вклучи во рамките на нивото утврдено со став 1 од оваа точка.

4. Собранијата на општините, почитувајќи ги своите специфичности меѓусебно ќе ја усогласуваат политиката на цените на производите и услугите што квантитативно позначајно влијаат, особено, врз животните трошоци. Во таа смисла собранијата на општините ќе пропишат мерки за непосредна општествена контрола на цените и тоа:

а) определување највисоко ниво на цените (максимални цени) за:

— основните прехранбни производи (леб, свежо млеко и масло за јадење);

— производите на графичката индустрија;

б) давање согласност на тарифите.

— за станбено-комуналните услуги, градскиот сообраќај и услуги за воведување приклучоци за користење електрична енергија;

в) известување на цените на органот за цели заради евидентирање (свиденција на цени).

— за угостителските услуги; и

— за поважните занаетчиски услуги (берберски фризерски, шивачки и чевларски услуги, хемиско чистење на облеку, услуги за поправка на радио и телевизиски приемници, како и на термички апарати во домаќинството).

5. Поместувањето на цените на угостителските услуги, во рамките на утврденото ниво од точка 3 став 1 алинеја 4 од овој договор, може да се врши диференцирано за услугите за сместувањето и за исхраната.

Поместувањето на цените за општествена исхрана може да се врши само во согласност со организациите на здружениот труд што ги користат тие услуги, а цените за работничките одморалишта во согласност со основачот на одморалиштето.

Цените на угостителските услуги за сместување и пансион за странски туристи се формираат според условите на пазарот

6. За цените на производите и услугите од надлежност на општината што не се опфатени во точка 4 од овој договор, собранијата на општините самостојно ќе го определат начинот на формирањето на цените зависно од посебните услови на своето подрачје.

За производите и услугите од став 1 од оваа точка собранијата на општините и нивните органи ќе обезбедат тие цени да се движат во рамките на општото зголемување на цените утврдено со Договорот за спроведување на политиката на цените во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/73) и со овој договор.

7. Извршниот совет и собранијата на општините ќе преземат потребни економски и организациони мерки за редовно снабдување на пазарот со ссмоделски производи и заради одржување на нивото на цените во рамките на предвиденото зголемување, за да не дојде до движење на цените спротивно на стабилизационата политика и на одржувањето на животниот стандард.

8. Извршниот совет и собранијата на општините ќе обезбедат поместувањето на цените на производите и услугите од нивна надлежност, што влијаат врз животните трошоци, да се врши со динамика која ќе обезбеди зголемувањето на животните трошоци во второто тримесечје да не изнесува повеќе од 1,25% во третото тримесечје повеќе од 0,46% и во четвртото тримесечје повеќе од 0,37%.

9. Доколку дојде до надминување на утврдените рамки на движењето на цените на производите и услугите од надлежност на општините и на животните трошоци во текот на 1973 година, што е спротивно на утврдената политика на цени за оваа година, Извршниот совет ќе ја преиспита положбата и ќе преземе соодветни мерки за кои е овластен со закон.

10. Постојните цени на производите и услугите од надлежност на општините не можат да се поместуваат додека собранијата на општините не пропишат мерки на непосредна општествена контрола на цените, односно начин на формирање на цените во согласност со овој договор

11. Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-1808/1
29 јуни 1973 година
Скопје

- за Извршен совет — **Драган Захариевски**
- за Собранието на општина Битола — **Мито Пејовски**
- за Собранието на општина Берово — **Методи Чамински**
- за Собранието на општина М. Брод — **Божидар Цветановски**
- за Собранието на општина Валандово — **Атанас Каракамчев**
- за Собранието на општина Винаца — **Драган Лазаревски**

- за Собранието на општина Гевгелија — **Ристо Терзиев**
- за Собранието на општина Гостивар — **Сретен Акимовски**
- за Собранието на општина Дебар — **Киро Докузовски**
- за Собранието на општина Делчево — **Доне Димитровски**
- за Собранието на општина Демир Хисар — **Бошко Костовски**
- за Собранието на општина Кавадарци — **Јордан Јосифов**
- за Собранието на општина Кичево — **Цветан Даниловски**
- за Собранието на општина Кочани — **Благој Јованов**
- за Собранието на општина Кратово — **Тодор Коцевски**
- за Собранието на општина Крива Паланка — **Славчо Николовски**
- за Собранието на општина Крушево — **Ваниел Манциловски**
- за Собранието на општина Куманово — **Цветко Јакимовски**
- за Собранието на општина Неготино — **Ванчо Јорданов**
- за Собранието на општина Охрид — **Најденко Поповски**
- за Собранието на општина Прилеп — **Андон Тошоски**
- за Собранието на општина Пробиштип — **Ангел Василевски**
- за Собранието на општина Радовиш — **Димитар Ташков**
- за Собранието на општина Ресен — **Крсте Секуловски**
- за Собранието на општина Скопје — **Александар Маневски**
- за Собранието на општина Св. Николе — **Александар Јосифовски**
- за Собранието на општина Струга — **Даут Инаст**
- за Собранието на општина Струмица — **Александар Костадинов**
- за Собранието на општина Тетово — **Мирко Анасталеvски**
- за Собранието на општина Титов Велес — **Александар Варналиев**
- за Собранието на општина Штип — **Ацо Буриќ**

КОНКУРСИ

Врз основа на точката XVII, став 2, потточка 6 од Одлуката за начинот на остварувањето на самоуправните права во Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Советот на Стручната служба на Заедницата распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следниве упразнети работни места во Стручната служба на Заедницата:

- 1 Еден организатор — аналитичар
- 2 Двајца програмери
- 3 Еден референт во Одделението за инвалидското осигурување
- 4 Еден приправник во Одделението за матична евиденција и пензиски стаж
- 5 Тројца лекари — членови на првостепените инвалидски комисии
- 6 Советник — лекар во Секторот за здравственото осигурување.

Услови:

— За работното место под 1) — висока школска подготовка: економски, технички или природно-математички факултет и слично и 6 години работно искуство;

— За работното место под 2) — виша школска подготовка и 3 години работно искуство;

— За работното место под 3) — правен факултет и 5 години работно искуство;

— За работното место под 4) — правен факултет;

— За работното место под 5) — медицински факултет и положен специјалистички испит за една од следниве специјализации: интерна медицина, хирургија, ортопедија, неуропсихијатрија или медицина на трудот и 6 години работно искуство.

Предвид доаѓаат и лекари од општа практика со положен стручен испит.

— За работното место под 6) — лекар-специјалист од општа медицина со 6 години работно искуство или лекар од општа практика со положен стручен испит и 10 години работно искуство.

Молбите со потребните документи: работна книшка, диплома за степенот на образованието, извод од матичната книга на родените и уверение за здравствената состојба, се доставуваат до Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Некомплетираните молби нема да се земаат предвид.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето. (951)

Врз основа на член 53 од Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти, Медицинскиот центар од Тетово, објавува

КОНКУРС

за јавно наддавање за отстапување на изградба инвестиционен објект — прва фаза од амбулантно-поликлиничкиот блок со служба за внатрешни заболувања, служба за заштита на жени и служба за заштита на претшколски и школки деца, кој дел претставува економско-техничка целина и како таков може самостојно да се користи

Пресметковна вредност на делот од објектот што се гради во првата фаза изнесува 10.607.420,00 динари.

Дел од средствата за изградба на објектот во износ од 8.390.000,00 динари обезбедува инвеститорот а остатокот од 3.180.000,00 динари се бара кредит од изведувачот, кое кредитирање се уредува со посебен договор помеѓу инвеститорот и изведувачот.

Објектот ќе се гради во кругот на Медицинскиот центар во Тетово.

Техничката документација заинтересираните работни организации можат да ја разгледаат во Заводот за станбено-комунално стопанисување во Тетово, секој работен ден од 12—14 часот.

Изведувачот кој ќе учествува во јавното наддавање е должен да поднесе писмена понуда која покрај другото мора да содржи:

— извод од регистарот на стопанските организации за дејноста на полносителот;

— попис на стручните кадри а посебно на лицата и градилиштата што ќе бидат ангажирани при градба на објектот;

— попис, вредност и расположивост на механизацијата и попис на механизацијата што ќе биде ангажирана за изградбата на објектот;

— финансиска положба по завршната сметка од претходната година;

— цена на објектот според предмерот и претсметката ревидирани од самиот изведувач;

— претсметка со детален опис на позициите;

— фактор на трошоците за дополнителни работи;

— процент на манипулативни трошоци за евентуални дополнителни прометни работи;

— евентуално барање на аванс, каков и под кои услови;

— износ, рок на отплата и камата на кредитот што изведувачот го дава на инвеститорот за изградбата на објектот.

Понудите со соодветна документација се поднесуваат во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, запечатени во омот на адреса на Медицинскиот центар — Тетово а со посебна ознака „Понуда за јавно наддавање“.

Понудите што ќе пристигнат по истекот на рокот и без соодветната документација не се земаат предвид.

Јавното наддавање ќе се одржи на 10 дена по истекот на рокот за поднесувањето на пријавите во просториите на Заводот за станбено-комунално стопанисување во Тетово, со почеток во 8 часот.

Јавното наддавање ќе се одржи без оглед на тоа дали овластените претставници на пријавените организации ќе пристапат за закажаното време. Овластените претставници се должни на комисијата да ѝ предадат уредни полномошња.

Изведувачот е должен во понудата да изјави дека во целост ги прифаќа техничките и посебните услови на инвеститорот

За оцена која понуда е најповолна, покрај наведените критериуми ќе влијаат и следните елементи:

— давање на инвеститорот повисок износ на кредит со подолг рок на отплата и помала камата за изградба на објектот;

— пократок рок на изградбата на објектот;

— поволноста на гаранцијата што се предлага и

— искуството во градба на слични објекти.

Одлука за отстапување на изградбата на објектот ќе се донесе во рок од 10 дена по одржаното наддавање.

Избраниот понудувач ќе биде должен да заклучи договор за градба по приемот на известieto дека неговата понуда е прифатена како најповолна, во спротивно е должен на инвеститорот да му надомести штета од 220.000,00 динари. Со договорот за градење, покрај другото, ќе се уреди и почетокот на градбата на објектот.

Рокст за завршување на објектот е до крајот на 1974 година. (950)

Врз основа на член 73 и 100 од Статутот на Градежно-занаетчиско-услужниот трговско претпријатие „9 Мај“ — Кратово, Конкурсната комисија за распишување на конкурс за избор и наменување распишува

КОНКУРС

за избор и наменување на:

1. Технички директор
2. Раководител на ОЗТ „Комунали“
3. Раководител на деловна единица Градежи
4. Раководител на деловна единица Столарска работилница — преименување (реизбор).

Услови: Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и Основниот закон за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните услови:

Под точка 1 — кандидатот треба да има завршено средно техничко училиште (градежен смер) со над 10 години работно искуство.

Под точка 2 — да има завршено средно техничко училиште со 5 години работно искуство

Под точка 3 — да има завршено средно техничко училиште со 5 години работно искуство по завршувањето на училиштето.

Под точка 4 — кандидатот треба да е ВКВ столар со над 5 години работно искуство

Доколку кандидатот е во работен однос да достави и согласност од работната организација

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи.

Молбите, со податоци за движење во службата и со потребните документи за исполнување на конкурсните услови, да се достават на адреса Градско-занаетчиско-услужно трговско претпријатие „9-ти Мај“ — Кратово.

Некомплетираните документи комисијата нема да ги зема предвид при разгледувањето.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на објавувањето

По истекот на овој рок молбите нема да се земаат предвид.

(952)

СОДРЖИНА

Страна

268	Закон за вино — — — — —	753
269.	Одлука за давање одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност за 1973 година — — — — —	759
270.	Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност за 1973 година — — — — —	759
271	Одлука за давање одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности за 1972 година — — — — —	759
272.	Одлука за давање одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите за 1972 година — — — — —	759
273.	Одлука за давање одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации за 1973 година — — — — —	760
274	Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации за 1973 година — — — — —	760
275	Одлука за давање одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност за 1972 година — — — — —	760
276.	Одлука за давање одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности за 1973 година — — — — —	760
277.	Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за патишта за 1973 година — — — — —	761
278.	Одлука за давање одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата за 1973 година — — — — —	761
279.	Одлука за давање одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за води за 1972 година — — — — —	761

280.	Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите за 1973 година — — — — —	761
281.	Одлука за давање одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за патишта за 1972 година — — — — —	762
282	Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности за 1973 година — — — — —	762
283	Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата за 1973 година — — — — —	762
284.	Одлука за давање одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата за 1972 година — — — — —	762
285	Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа за 1973 година — — — — —	763
286.	Одлука за давање одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа за 1973 година — — — — —	763
287.	Одлука за давање одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа за 1972 година — — — — —	763
288.	Одлука за давање одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации за 1972 година — — — — —	763
289.	Одлука за усвојување на Договорот за заеднички основи на проширената репродукција во земјоделството од 1973 година до крајот на 1975 година и за политиката за поттикнување на производството на индивидуалните земјоделски стопанства — — — — —	764
290.	Одлука за ограничување бројот на студентите што можат да се запишат на Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	764
291	Одлука за изменување на Одлуката за давање на кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница — — — — —	764
292	Одлука за определување премија за кравјо и овчо млеко — — — — —	764
293.	Одлука за утврдување Програма за користење на средствата наплатени од паричните казни изречени од судовите од општа надлежност — — — — —	764
294.	Решение за овластување на републичкиот секретар за финансии, во името на Социјалистичка Република Македонија, да склучи договор со Социјалистичка Федеративна Република Југославија за исполнување на обврските од одделот 3.02 од Спогодбата за гаранција Бр 894 ЈУ — — — — —	765

Општествени договори и самоуправни спогодби

97.	Договор за спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1973 година	765
-----	---	-----